

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА **ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА
2018/2019 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

1. Запишување на зимскиот семестар во учебната
2018/2019 година, за сите студенти ќе се врши

од **24.09.2018** година (понеделник)

до **03.10.2018** година (среда)

- Запишување после предвидениот рок (во период до 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од 500,00 денари уплатени на жиро сметка на Факултетот.
 - Запишување после предвидениот рок (во период после 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од 2000,00 денари уплатени на жиро сметка на Факултетот.
 - После предвидениот рок, студентите не можат да запишат семестар.
2. **Редовните студенти**, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) имаат обврска при запишувањето на зимскиот семестар да ја уплатат првата рата (Ирата) од 100,00 Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – прва рата за запишување на година односно зимски семестар за редовни студенти запишани во државна квота.

3. Редовните студенти на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 2, заклучно со септемвриската испитна сесија, можат да запишат нареден III, V, или VII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар ($6 \text{ кредити} \times 3,33 \text{ евра} = 19,98 \text{ евра}$ од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.
4. Редовните студенти со кофинансирање, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар), запишуваат семестар со надоместок од 200,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – прва рата за запишување на година односно зимски семестар за редовните студенти со кофинансирање.
5. Редовните студенти со кофинансирање, кои не ги исполнуваат условите од точка 4, заклучно со септемвриската испитна сесија, можат да запишат нареден III, V, или VII семестар, со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар ($6 \text{ кредити} \times 6,66 \text{ евра} = 39,96 \text{ евра}$ од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.
6. Вонредните студенти, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар/година со надоместок од 200,00 Евра (во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – прва рата за запишување на година.
7. Вонредните студенти, кои не ги исполнуваат условите од точка 6, заклучно со септемвриската испитна сесија, можат да запишат нареден III, V, или VII семестар, со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар ($6 \text{ кредити} \times 6,66 \text{ евра} = 39,96 \text{ евра}$ од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.
8. Студентите апсолвенти кои запишуваат учебна година по прв, втор и повеќе пати потребно е да уплатат 1250,00 денари од семестар (вкупно 2500,00 денари годишно) и надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар кај редовни студенти ($6 \text{ кредити} \times 3,33 \text{ евра} = 19,98 \text{ евра}$, во денарска противвредност), односно 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет кај вонредни студенти ($6 \text{ кредити} \times 6,66 \text{ евра} = 39,96 \text{ евра}$, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.

9. Правилата и режимот на студирање за студентите и апсолвентите запишани по студиски програми во учебна 2010/2011 година, ќе се реализираат со посебна Одлука за утврдување на рокот и условите за завршување на студенти запишани на студиски програми во учебната 2010/2011 година на прв циклус студии.

- Редовните студенти, редовните студенти со кофинансирање, вонредните студенти и апсолвентите, со запишувањето на зимскиот семестар имаат обврска за уплата и на следнивенадоместоци:

а) ПОТВРДА за уплатени **750,00** денари, на жиро сметка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака: за ИКСА на УКИМ за ФЗНХ - Скопје.

б) ПОТВРДА за уплатени **1.950,00** денари, на жиро сметка на Факултетот, со назнака: за АУС на ФЗНХ - Скопје.

в) ПОТВРДА за уплатени **100,00** денари

Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје - **823390**

Жиро сметка: 270000002025538;

Банка на примачот: Халк Банка;

Назив на примачот: ЕУРО ЛИНКОСИГУРУВАЊЕ.

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

г) ПОТВРДА за уплатени **100,00** денари, на жиро сметка на СП при ФЗНХ - Скопје, со назнака: за активностина СП при ФЗНХ (*Препорака*)

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО:

- Да го запишат електронски семестарот во **I-KNOW** системот;
- Да изберат предмети во истиот семестар;
- Да го внесат кодот од уписот на семестарот во пријавниот лист кој се доставува до Студентски прашања;
- **ИЗЈАВА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ** (се пополнува во Студентски парламент, соба бр. 38А-СПФЗНХ);
- **ПОТВРДА ЗА ОСТВАРЕНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА;**
- **ПРИЈАВЕН ЛИСТ(ШВ 20)** за запишување на година со Т.М. од 50,00 денари;

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ